

Општи услови за користење на веб страната Со користење на овој сајт ("сајтот"), Вие ("Вие" или "крајниот корисник") се согласувате со Условите и правилата кои ние ("Лелани услуги ДООЕЛ увоз извоз Скопје") сме ги предвиделе. Ако не се согласувате со овие услови ("Услови на употреба"), Ве молиме да се воздржите од користење на сајтот.

Услови на користење

1. Општо

Лелани услуги ДООЕЛ увоз извоз Скопје овозможува интерактивна онлајн услуга преку веб-страната на домеинот www.brzozalce.mk.

Сајтот " БРЗО ЗАЛЧЕ" нуди интерактивна онлајн услуга, управувана од Лелани услуги ДООЕЛ на World Wide Web - на интернет ("Веб"), која се состои од информативни услуги и содржини овозможени од угостителските објекти ("Продавачи"). БРЗО ЗАЛЧЕ нуди посредување во пронаоѓањето, стапувањето во контакт и порачката од ресторани, со цел за испорака на храна и пијалаци од менито на угостителските објекти.

"Ресторант" се дефинира како трговец кој нуди храна и пијалаци за продажба, во своите редовни бизнис операции и ги прави тие пијалаци и храна достапни со испораката по примената нарачка преку сајтот.

Оваа спогодба ги регулира правилата и условите кои се однесуваат на користење на оваа веб-страна од страна на крајниот корисник. Со користење на овој сајт крајниот корисник се согласува со сите правила и услови изнесени во продолжение на овој текст. Правото на користење на овој сајт е лично на крајниот корисник и не е преносливо на кое било друго лице или субјект. Крајниот корисник е одговорен за заштита на доверливоста на неговата лозинка. Крајниот корисник признава дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во службата или настани кои се надвор од контрола на БРЗО ЗАЛЧЕ, и БРЗО ЗАЛЧЕ не е одговорен за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку Интернет. Иако цел на БРЗО ЗАЛЧЕ е да биде достапен 24 часа на ден, 7 дена во неделата, сајтот може да е недостапен од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Вие разбирате и признавате дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на БРЗО ЗАЛЧЕ, пристапот до веб страницата може да биде прекинат или суспендиран од време на време.

БРЗО ЗАЛЧЕ има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на сајтот, вклучувајќи, но не и ограничено на, содржина, часови на достапност и опрема потребна за пристап или употреба на сајтот.

Користењето на овој сајт е дозволено само на полнолетни лица. како и на малолетни лица кои имаат најмалку 13 години, но само под надзор на родител или старател кој се согласува со овој Договор. Лицата под 13 годишна возраст, не може да ја користат страната.

2. Измена на Условите на користење

БРЗО ЗАЛЧЕ го задржува правото во било кое време да го прекине или измени, било кој аспект од Условите на користење и / или од Политиката за заштита на лични податоци, на начин и во насока како што тој смета дека е неопходно или пожелно. Таквите промени може да вклучуваат, меѓу другото, додавање на одредени такси или давачки. Ако БРЗО ЗАЛЧЕ прави било какви суштински промени, ние ќе ве известиме со испраќање на e-mail на e-mail адресата која е регистрирана со вашиот профил и / или со објавување на

известување за промена на веб-сајтот. Било какви промени на овие Услови на користење ќе стапат на сила откако претходно ќе ве известиме со испраќање на e-mail до Вас или претходно објавиме известување за промените на нашиот сајт. Затоа Ви препорачуваме да ги пре-прочитате овие важни информации кои ги содржат нашите Услови на Употреба и Политиката за заштита на лични податоци од време на време, со цел да останете информирани за било какви промени. Секое користење на сајтот од страна на крајниот корисник ќе се смета дека претставува прифаќање од страна на крајниот корисник на тие измени.

3. Опрема

Крајниот корисник е одговорен за снабдување и одржување со телефонска опрема, компјутерски хардвер и друга опрема потребна за пристап и користење на овој сајт и сите трошоци поврзани со тоа. БРЗО ЗАЛЧЕ не е одговорен за било каква штета на опремата на крајниот корисник како резултат од користењето на овој сајт.

4. Кодекс на однесување на крајниот корисник

Оваа интернет страница како и било која друга страница, сега или покасно содржана или на друг начин достапна преку надворешни хиперлинкови на нашата страна, се во приватна сопственост. Сите интеракции на овој сајт мора да бидат усогласени со овие Услови на Употреба. Иако ние ја охрабруваме и поттикнуваме интеракцијата на корисникот на нашиот сајт, ние инсистираме и бараме сите крајни корисници да ги ограничат сите активности во врска со употребата на овој сајт на она што вклучува легални цели. Крајниот корисник не смее да поставува или пренесува преку овој сајт било каков материјал кој ги прекршува или повредува на било кој начин правата на другите, или било каков материјал кој е незаконски, заканувачки, навредлив, вулгарен или на друг начин непристоен, кој охрабрува однесување кое би претставувало кривично дело, доведува до граѓанска одговорност или на друг начин го крши законот. Секое однесување од страна на крајниот корисник на БРЗО ЗАЛЧЕ, кое го ограничува или спречува било кој друг краен корисник во користењето или уживањето на овој сајт е строго забрането. Крајниот корисник не смее да го користи овој сајт за да се рекламира или прокламира верски, политички или некомерцијални дејствија, вклучувајќи го и користењето на сајтот за повикување на корисниците на овој сајт да станат корисници на други онјалн или офлајн услуги директно или индиректно конкурентни или потенцијално конкурентни на БРЗО ЗАЛЧЕ.

Претходните одредби од оваа 4та точка се применуваат подеднакво и се во корист на БРЗО ЗАЛЧЕ и на трети лица - добавувачи на содржини и секој има право за спроведување на овие одредби, непосредно или во свое име.

5. Авторски права и трговски марки/ Интелектуална сопственост

Се што се наоѓа на овој сајт ("www.brzozalce.mk") е во ексклузивна сопственост на Лелани услуги ДООЕЛ или е искористено со претходна дозвола од страна на сопственикот. СЕКОЕ КОПИРАЊЕ, ДИСТРИБУИРАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ, ПОСТИРАЊЕ, ПОСТАВУВАЊЕ ЛИНКОВИ, ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН МОДИФИЦИРАЊЕ НА ОВОЈ САЈТ ИЛИ НЕКОЈА ОД МИКРОСТРАНИТЕ БЕЗ ИЗРЕЧНА ПИСМЕНА ДОЗВОЛА ОД ЛЕЛАНИ УСЛУГИ ДООЕЛ Е СТРОГО ЗАБРАНЕТО. Секое прекршување на оваа политика може да резултира со прекршоци на авторските права, трговската марка или друга интелектуална сопственост и може да го доведе крајниот корисник до граѓански и / или кривични казни.

Крајниот корисник не смее да прикачува, поставува или на друг начин става на располагање, на овој сајт, било каков материјал кој е заштитен со авторски права, трговска марка или друго сопственичко право, без претходна дозвола од сопственикот на авторските права, трговската марка или другото сопственичко право. БРЗО ЗАЛЧЕ не сноси товар или одговорност, за да му даде на крајниот корисник индикации за да тој да сфати дали одреден материјал е заштитен со авторски права или трговска марка. Крајниот корисник е единствено одговорен за било каква штета настаната од секое прекршување на авторски права, трговски марки, сопственички права или кои било други штети што произлегуваат од таквиот поднесок. Со

поставувањето на материјал на било која јавна површина на овој сајт, крајниот корисник гарантира дека сопственикот на тој материјал експлицитно му дал не-ексклузивно право и дозвола за употреба, репродукција, прилагодување, право за објавување, превод и дистрибуција на таквиот материјал на БРЗО ЗАЛЧЕ. Крајниот корисник, исто така, дозволува пристап до тој материјал од било кој друг краен корисник, репродукција и чување од страна на тој корисник за лична употреба. Крајниот корисник тука се согласува дека дава право на било кој друг краен корисник да го копира, модифицира, одјавува и дистрибуира било кој материјал поставен на овој сајт од страна на крајниот корисник.

Претходните одредби од оваа 5та точка се применуваат подеднакво и се во корист на БРЗО ЗАЛЧЕ, трети лица - добавувачи на содржини и одбезбедувачи на лиценца, и секој има право за спроведување на овие одредби, непосредно или во свое име.

6. Политика на авторско право

БРЗО ЗАЛЧЕ го задржува правото да го раскине договорот со било кој краен корисник, кој постојано ги крши авторските права на трети лица, врз основа на претходно навремено известување до БРЗО ЗАЛЧЕ од страна на сопственикот на авторските права или правни агенти на авторските права на сопственикот. Без ограничување на горенаведеното, ако сметате дека заштитен материјал бил копиран или објавен на овој сајт на начин на кој ги прекршува правата на сопственост, би требало да го известите БРЗО ЗАЛЧЕ, со испраќање на следните информации: а) електронски или физички потпис на лицето овластено да дејствува во име на сопственикот на авторските права; (б) идентификација и локација на веб-сајтот кој ја содржи заштитената содржина, која вие трвдите дека е злоупотребена; (в) писмена изјава од вас дека имате добра волја и верување дека користењето на материјалот не е одобрено од страна на сопственикот, неговиот агент, или законот; (г) вашето име и контакт информации, како телефонски број или e-mail адреса и (д) изјава од вас дека горенаведените информации кои сте ги дале во Вашиот коментар се прецизни и точни и тврдење дека сте сопственикот на авторските права или овластени да дејствувате во име на сопственикот на авторските права

7. Изјава за гаранција

КРАЈНИОТ КОРИСНИК ЕКСПЛИЦИТНО СЕ СОГЛАСУВА ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА ОВОЈ САЈТ Е ПОД НЕГОВА ОДГОВОРНОСТ. НИТУ ЛЕЛАНИ УСЛУГИ ДООЕЛ, НЕГОВИТЕ ВРАБОТЕНИ, ПРОВАЈДЕРИТЕ НА СОДРЖИНА ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦА ИЛИ НЕКОЈ ОД НИВНИТЕ ВРАБОТЕНИ, УПРАВИТЕЛИ, ВРАБОТЕНИ ИЛИ АГЕНТИ, НЕ ГАРАНТИРААТ ДЕКА ВО КОРИСТЕЊЕТО НА САЈТОТ ЌЕ БИДАТ БЕЗГРЕШНИ ИЛИ БЕЗ НИКАКОВ ПРЕКИН; НИТУ ПАК ГАРАНТИРААТ ЗА (I) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИ МОЖАТ ДА СЕ ДОБИЈАТ ОД УПОТРЕБА НА ОВОЈ САЈТ, ИЛИ БИЛО КОЈА МИКРОСТРАНА, ИЛИ ЗА (II) ТОЧНОСТА, ВЕРОДОСТОЈНОСТА ИЛИ СОДРЖИНАТА НА БИЛО КОЈА ИНФОРМАЦИЈА И УСЛУГА ОБЕЗБЕДЕНИ ПРЕКУ ОВОЈ САЈТ ИЛИ НА НЕГОВИТЕ МИКРОСТРАНИ.

ОВОЈ САЈТ И НЕГОВИТЕ МИКРОСТРАНИ СЕ СТАВЕНИ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА БАЗА "КАКО ШТО СЕ" И "КОГА СЕ ДОСТАПНИ". ЛЕЛАНИ УСЛУГИ ДООЕЛ СЕ ОГРАДУВА ОД БИЛО КАКВА ОДГОВОРНОСТ И УСЛОВИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ НАЛОЖЕНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНИ НА, ОНИЕ КОЈ СЕ ПРЕДМЕТ НА ПРЕКРШОЦИ, ТРГУВАЊЕ ИЛИ ПРИЛАГОДЕНИ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА.

8. Ограничување на одговорноста

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ЛЕЛАНИ УСЛУГИ ДООЕЛ, НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА БИЛО КОИ ПОСРЕДНИ, СЛУЧАЈНИ, СПЕЦИЈАЛНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ КАЗНЕНИ ШТЕТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД, ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО ОВОЈ ДОГОВОР.

9. Надгледување

БРЗО ЗАЛЧЕ има право, но не и обврска, да ја следи содржината на сајтот во било кое време, вклучувајќи ги и сите виртуелни простории за разговор и форумите кои понатаму може да бидат додадени на страната. Без ограничување на горенаведеното, БРЗО ЗАЛЧЕ, има право но не и обврска, да го отстрани било кој материјал за кој БРЗО ЗАЛЧЕ смета дека ги нарушува одредбите изнесени тука.

10. Приватност

Крајниот корисник признава дека сите дискусии за рејтингот, коментари, виртуелни простори за разговор и / или други пораки или средствата за комуникација се јавни, а не приватни пораки, и дека, според тоа, другите може да ги прочитаат комуникациите на крајниот корисник без негово знаење. БРЗО ЗАЛЧЕ не ги контролира или одобрува сите содржини, пораки или информации, објавени преку горенаведените средства за комуникација, и согласно тоа БРЗО ЗАЛЧЕ не сноси било каква одговорност за тоа и за сите активности што произлегуваат од учеството на крајните корисници, во било кои средства за комуникација, вклучувајќи ги сите непристојни содржини. Генерално, секоја комуникација која крајниот корисник ја има на БРЗО ЗАЛЧЕ (без разлика дали во виртуелни простории за разговор, групи за дискусија, форуми или на друг начин) се смета за не-доверлива. Ако одредени веб-страници од овој сајт дозволуваат поднесување на информации што ќе бидат третирани од БРЗО ЗАЛЧЕ како доверливи, тие ќе бидат наведени во овој текст. Преку објавување коментари, пораки или други информации на сајтот, крајниот корисник се согласува дека БРЗО ЗАЛЧЕ има на право на користење на тие коментари, пораки или информации за целите на промоции, рекламирање, истражување на пазарот или каква било друга намена без законско територијални, времени или други облици на ограничувања. За повеќе информации видете ја Политика за заштита на лични податоци на БРЗО ЗАЛЧЕ.

11. Лиценцирање

Преку објавувањето на содржини на овој сајт, крајниот корисник се смета дека му дава бесплатно, трајно, неотповикливо, не-ексклузивно право на БРЗО ЗАЛЧЕ да ги користи, репродуцира, модифицира, објавува, менува, преведува, дистрибуира и прикажува тие содржини самостојно или како дел од други содржини преку било која форма на медиум или технологија, без разлика дали е непозната моментално или подоцна развиена и без територијални или временски ограничувања.

12. Надоместок на штети

Крајниот корисник се согласува дека ќе ја обештети и нема да ја смета за одговорна компанијата Лелани услуги ДООЕЛ, нејзините одговорни лица, вработени и агенти за сите побарувања за отштета и трошоци, вклучувајќи трошоци за правно застапување, кои можат да произлезат од користењето на оваа веб страна од страна на крајниот корисник.

13. Прекин на деловниот однос

БРЗО ЗАЛЧЕ може да го раскине овој Договор во било кое време. Без ограничување на горенаведеното БРЗО ЗАЛЧЕ има право веднаш да ги прекине или суспендира било кои лозинки или профили на крајниот корисник во случај на било кое однесување од страна на крајниот корисник за кое БРЗО ЗАЛЧЕ смета дека е неприфатливо или во случај на секое прекршување од страна на крајниот корисник на овој Договор. Прекршувањето на одредбите од Секциите 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, и 12 ќе значат престанок на овој Договор.

14. Трговска марка

БРЗО ЗАЛЧЕ е заштитена трговска марка на Лелани услуги ДООЕЛ. Сите права во однос на оваа марка се задржани. Доколку не е поинаку назначено, сите други трговски марки кои се појавуваат на БРЗО ЗАЛЧЕ се сопственост на нивните правните и физичките лица кои се водат како нивни сопственици.

15. Содржина на трети лица

БРЗО ЗАЛЧЕ, слично како и секој Интернет сервис провајдер, е дистрибутер (а не издавач) на содржини, обезбедени од страна на трети лица и крајни корисници. Соодветно на тоа БРЗО ЗАЛЧЕ нема уредувачка контрола врз таквите содржини, како и секоја јавна библиотека или книжарница. Секое мислење, совет, извештај, услуга, понуда, или други информации или содржина изразени или ставени на располагање од страна на трети лица, вклучувајќи ги и информациите на услуги, или било која друга информација од крајните корисници се на соодветниот автор или дистрибутер, а не на БРЗО ЗАЛЧЕ.

Во многу случаи, содржината достапна преку овој сајт претставува мислења и расудувања на одредени лица кои ги дале информациите, на крајниот корисник, или на други корисници под договор со БРЗО ЗАЛЧЕ. БРЗО ЗАЛЧЕ ниту поддржува ниту е одговорен за исправноста и веродостојноста на било кое мислење, совет, или изјава на сајтот од било кој. Под никакви околности БРЗО ЗАЛЧЕ нема да биде одговорен за било каква загуба или оштетување на крајниот корисник предизвикано од негово потпирање врз информациите добиени преку БРЗО ЗАЛЧЕ. Одговорност на крајниот корисник е да ја оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, совет, или друга содржина достапна преку БРЗО ЗАЛЧЕ.

БРЗО ЗАЛЧЕ содржи линкови до веб-сајтови на трети лица кои се одржуваат од други добавувачи на содржина. Овие линкови се предвидени само како погодност за вас, а не како наша поддршка на содржината на овие трети лица и БРЗО ЗАЛЧЕ изречно ја отфрла одговорноста во поглед на содржината и точноста на материјалите на таквите веб страни на трети лица. Ако крајниот корисник одлучи да пристапи до некој веб сајт преку линк, тоа го прави на свој ризик. Освен ако БРЗО ЗАЛЧЕ експлицитно Ви дозволил да го сторите тоа, не смеете да ставате надворешни линкови до други страни на БРЗО ЗАЛЧЕ. БРЗО ЗАЛЧЕ го задржува правото да ја отповика својата согласност за било кој линк во секое време, без да ве извести.

16. Разно

Овој Договор, вклучувајќи ги и Условите за Продажба поставени подолу (кои се внесени во овој договор) и било кои оперативни правила за БРЗО ЗАЛЧЕ поставени од ЛЕЛАНИ УСЛУГИ ДООЕЛ, го сочинуваат целосниот договор на страните. Насловите на заглавјата од овој договор се користат само за полесна ориентација, и во никој случај не влијаат на толкувањето на текстот што е во нив. Ако надлежниот суд ја смета за неважечка било која ставка од овој договор, тоа нема да влијае врз валидноста на било која друга одредба од овие Услови и останатите делови од овие Услови, ќе останат во сила. Доколку било која страна не ги искористи своите права од овој договор, тоа нема да се смета за откажување или губење на тие права, како и на било кои други права наведени овде.

Седиштето на Лелани услуги ДООЕЛ е во Скопје, Република Македонија. Правните спорови кои можат да произлезат како резултат на користење на овој веб-сајт (освен ако со посебен договор е експлицитно наведено поинаку) се под надлежност на судот во Скопје и се решаваат во согласност со прописите на Република Македонија. Со користењето на оваа веб-страница крајниот корисник се согласува дека секој спор или побарувачката, што произлегува од, или е во врска со овие Услови или во врска со нивната имплементација, е во надлежност на судот во Скопје.

Ресторантот или продавачот се целосно одговорни за било кои и сите повреди, болести, оштетувања, обвиненија, обврски и трошоци претрпени од страна на или во однос на клиентите, предизвикани во целост или во дел од страна на ресторантот или продавачот. Лелани услуги ДООЕЛ и неговите управители, вработени и агенти се ослободени од побарување по било која основа, обврска, штета или повреда, а кои произлегуваат од или се поврзани со некој акт или пропуст на продавачот или ресторантот во со услугите / производите предвидени во врска со него.

Доколку трговецот или ресторанот Ве одбие, и не сака да ви ја испорача нарачката, Ве молиме веднаш да не контактирате, за да ни ја објасните ситуацијата.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА КОЛЕВСКИ

Т. Гологанов 59/2/2

1000 Скопје

Email: lawoffice@kolevski.com.mk

Тел: 02/3118-430